

КАБТЕЛ ДООЕЛ  
Бр. 0307/004  
ДА 01 23  
СКОПЈЕ

Архивист/запис:	Shenja arkivare:
Рок на чување:	Afati i ruajtjes:
20	година
Потпис Nemščinski viti	

## ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА IP БАЗИРАНА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

REPUBLIKA E MAqedonise se veriut

Оперативно-техничка агенција

Agjencija teknike-operative

Бр./Nr. 05-18/1

12.01.2023 год./viti

СКОПЈЕ- SHKUP

1. Оперативно-техничка агенција Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 48, поштенски факс 236, 1000 Скопје, ЕДБ: МК 4080018576757, ЕМБС: 7309279, претставувана од директорот Зоран Ангеловски (во понатамошниот текст: Договорен орган) и
2. Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“ бр.1 Управна зграда ЖАС/1-ви кат, 1000 Скопје, со ЕДБ: МК 4030001415159, ЕМБС: 5524237 застапувано од управителот Горан Митрески (во понатамошниот текст: Носител на набавка)

Договорниот орган и Носителот на набавката во понатамошниот текст на договорот заедно нарекувани: „Договорни страни“ или „Страни“.

### КАДЕ ШТО:

- Договорниот орган спроведе постапка за набавка и испорака на IP базирана телефонска централа со спроведување на поедноставена отворена постапка согласно со тендерската документација со арх.бр. 05-568/2 од 23.11.2022 година.
- Носителот на набавката преку ECJH достави понуда на ден 07.12.2022 година во 19:00 часот.
- Договорниот орган донесе одлука за избор на најповољна понуда со арх.бр. 05-568/6 од 22.12.2022 година, со која се избира како најповољна понудата на носителот на набавката.
- Следствено на наведеното, договорниот орган и носителот на набавката го склучуваат овој договор.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Предмет на овој договор е набавка и испорака на IP базирана телефонска централа согласно описанот во техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација со арх.бр 05-568/2 од 23.11.2022 година, по спроведената поедноставена отворена постапка со објавување на оглас број 20073/2022, во сè според прифатената понуда на носителот на набавката од страна на договорниот орган доставена преку ECJH на ден 07.12.2022 година во 19:00 часот.

### II. ВРЕДНОСТ НА НАБАВКАТА

#### Член 2

(1) Вкупната цена за предметот на набавката од член 1 на овој договор е утврдена во листата на цени согласно прифатената понуда на носителот на набавката поднесена преку ECJH

на 07.12.2022 година во 19:00 часот, во која се пресметани сите транспортни трошоци, даночни обврски, добивка и сите други трошоци кои се потребни за формирање на цената изнесува 970.000,00 без пресметан ДДВ, ДДВ во износ од 174.600,00 денари или вкупна цена на понудата со пресметан ДДВ изнесува 1.144.600,00 денари.

### III. ПОСТАПКА ЗА НАРАЧКА И ИСПОРАКА

#### Член 3

Договорните страни се согласни извршувањето и испораката на предметот на овој договор задолжително да се одвива според чекорите, овластувањата и на начин описан во: Табела 1

Табела 1

ПОСТАПКА ЗА НАРАЧКА И ИСПОРАКА		
Чекори	Овластени лица	Начин на испорака
1. Писмено Барање (нарачка) на договорниот орган	Потпишано од директорот на договорниот орган	Испратено по пошта на официјалната адреса и скенирано по пат на e-mail адреса на лицата назначени како контакти за реализација на договорот наведени во прилог бр.2 Примерок од барањето (нарачката) се доставува во прилог на фактурата од страна на носителот на набавката
2. Извршување на барањето (нарачката) од страна на носителот на набавката согласно побарувањата, роковите и одредбите на овој договор	Од страна на носителот на набавката: лицето назначено од носителот на набавката за извршување на договорот	
3. Потпишување на записник за примопредавање на предметот на набавката врз основа на писменото барање, потпишано од одговорното лице на договорниот орган со кој се потврдува дека е извршен квантитативен прием на стоката.	Од страна на договорниот орган: лице назначено како контакт за реализација на договорот наведено во прилог бр.2 или негова замена	

	Од страна на носителот на набавката: лицето назначено од носителот на набавката за извршување на договорот	
4. Доколку при прием на предметот на набавката се утврди недостаток на доставената опрема, Носителот на набавката е должен истата да ја замени со нова испорака на негов трошок.		Во рок согласно одредбите на овој договор

#### IV. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

##### Член 4

(1) Носителот на набавката е должен да обезбеди гаранција и функционалност на опремата.

##### Член 5

(1) Носителот на набавката се обврзува да врши испорака на предметот на набавката врз основа на писмено барање, потпишано од одговорното лице на договорниот орган, испратено по пошта на официјалната адреса и скенирано по пат на e-mail адреса на лицата назначени како контакти за реализација на договорот наведени во Прилог бр.2.

(2) Рокот за испорака на предметот на набавката е најмногу 45 (четириесетипет) дена сметано од денот на прием на писмената нарачка или нарачка по електронска пошта од страна на овластено лице определено од Договорниот орган.

(3) За испорачаната стока од членот 1 на овој Договор, претставниците на двете договорни страни ќе потпишат записник за примопредавање, со кој договорниот орган потврдува дека е извршен квантитативен прием на стоката.

(4) Договорниот орган го потврдува квантитативниот прием на предметот на договорот во присуство на претставник на носителот на набавката со потпис на испратницата и записникот, со што е извршено нејзино квантитативно примопредавање.

(5) Доколку при квантитативниот прием се утврди недостаток на испорачаната стока, носителот на набавката е должен во рок од 5 (пет) работни дена да ја замени истата нарачка со нова исправна стока на негов трошок.

(6) Договорниот орган ја потврдува функционалноста на предметот на набавка со потпишување SAT извештај.

## V. КВАЛИТЕТ

### Член 6

- (1) Носителот на набавката се обврзува да ги испорача стоките од членот 1 на овој договор согласно утврдениот квалитет на декларираните производи и техничката спецификација.
- (2) Доколку носителот на набавката испорача стоки со понизок квалитет или друг вид, согласно барањата од тендерската документација, договорниот орган нема да ги прими, а истите ќе бидат вратени на товар на носителот на набавката.
- (3) Носителот на набавката не одговара за недостатоците што ќе се покажат откако ќе измине гарантниот рок на стоката.

## VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

### Член 7

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на договорот да пристапи кон негова реализација согласно прифатените услови дефинирани во понудата и техничките спецификации.

Носителот на набавката е должен своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно согласно понудата, тендерската документација, упатствата и роковите доставени од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен во рамките на извршувањето на своите обврски близку да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметната набавка.

### Член 8

- (1) Носителот на набавката е особено должен:
  - веднаш по потпишувањето на договорот да пристапи кон негова реализација и да ги извршува обврските стручно и квалитетно придржувајќи се кон прифатените услови дефинирани во техничките спецификации кои се составен дел на овој договор;
  - да обезбеди ефикасно и навремено извршување на предметната набавка, придржувајќи се кон писмените барања од договорниот орган;
  - во рамките на извршувањето на своите обврски да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметната набавка;
  - да изврши инсталација на предметот на набавка.
- (2) Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време и да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор.

## VII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

### Член 9

- (1) Договорниот орган се обврзува дека ќе го изврши плаќањето за испорачаната стока согласно одредбите од овој договор.
- (2) Договорниот орган има право да не го изврши плаќањето доколку истата не е побарана, односно одобрена во соодветна постапка со претходно писмено барање/нарачка.
- (3) Договорниот орган е должен да одреди лица за следење на договорот кои до носителите на набавка ќе достават барање (нарачка) со список на вработени лица.
- (4) Барањето (нарачката) се доставува по пошта на официјалната адреса на носителот на набавката и скенирано по пат на e-mail адреса на лицата назначени како контакти за реализација на договорот.

## VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 10

- (1) Договорните страни се согласни дека доколку носителот на набавката не ги исполни обврските по овој договор во роковите утврдени во овој договор, договорниот орган има право да бара од носителот на набавката да му исплати договорна казна во висина од 0,5 % од вкупната вредност на договорот за секој ден на задоцнување, но не повеќе од 5 (пет) % од вкупната вредност на договорот.
- (2) Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплата на износ од фактура на носителот на набавката доставена за исплата.

## IX. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 11

- (1) Носителот на набавката, ќе издаде фактура за плаќање по испорака на стоките која е предмет на плаќање.
- (2) Секоја фактура, освен законските задолжителни елементи ќе ги содржи и:
  - бројот и датумот на овој договорот,
  - опис на стоката која е предмет на плаќање и количини, единечни и вкупна цена согласно со листатата на цени кои се прилог на договорот,
  - данокот на додадена вредност кој ќе биде одделно пресметан и прикажан на фактурите согласно важечките законски прописи.
- (3) Во прилог на фактурата задолжително се доставува целокупната документација врз основа на која е извршена испораката поточно:
  - писменото Барање (Нарачка) од Договорниот орган за испорака на стоката испратено по пошта на официјалната адреса и скенирано по пат на e-mail адреса на лицата назначени како контакти за реализација на договорот;

- приложен доказ - задолжително доставува испратница и записник за квантитативно предавање на стоката потписан од двете договорни страни;
- SAT извештај за функционалност на предметот на набавка.

(4) Во случај кога износите во фактурата отстапуваат од одобрената цена согласно овој Договор или во случај да недостасува некој од елементите од ставот (2) и ставот (3) на овој член, Договорниот орган има право да ја/ги врати фактурата/фактурите на ревизија и исправка. Носителот на набавката нема право да наплати камата како резултат на доцнење кое што произлегува од оваа причина.

(5) Во случај на промена на банкарската сметка, Носителот на набавката е должен да го извести Договорниот орган во писмена форма за податоците од новата сметка и банката депонент. Договорниот орган нема да сноси одговорност за задоцнето плаќање поради погрешно наведена или изменета банкарска сметка за која Договорниот орган не е навремено и соодветно известен.

(6) Носителот на набавката, фактурата, поткрепена со примероци од пропратната документација од ставот (3) на овој член, ја доставува до Централната писарница на договорниот орган на следната адреса: Оперативно-техничка агенција, ул. „Орце Николов“ бр.48, 1000 Скопје.

(7) Договорниот орган ќе изврши плаќање на фактурата за извршената работа во рок од 30 (триесет) дена од приемот на фактурата за извршените безготовински праќања во неговата архива. Во случај на доцнење со плаќање, Носителот на набавката има право да пресмета законска камата согласно со Законот за облигационите односи (ЗОО).

## X. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

### Член 12

Двете договорни страни се обврзуваат дека, на датумот на влегување во сила на договорот, нејзините директори, службеници или вработени, нè понудиле, ветиле, дале овластување, побарале или прифатиле каква било непотребна парична или оствариле друга предност од каков било вид (или имплицирале дека ќе направат или би можеле да сторат такво нешто во кое било време во иднина) на кој било начин поврзан со овој Договор и дека презеле разумни мерки за да спречат нивни подизведувачи, од нив ангажирани лица или кои било трети страни, кои се под нивно влијание, да го сторат тоа.

### Член 13

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор и потврдуваат дека нивните вработени, раководители или било кои нивни посредници немаат дадено, ветено или прифатено било каква парична исплата или друг вид на услуга или незаконска добивка или корист во врска со преговарањето/склучувањето на овој договор, ниту тоа ќе го сторат во иднина.

## Член 14

(1) Договорните страни се согласни дека, во секое време во врска со текот на Договорот и потоа, ќе се придржуваат и дека ќе преземаат разумни мерки за да бидат сигурни дека нивните подизведувачи, од нив ангажирани лица или трети страни, кои се под нивно влијание, дека ќе бидат во согласност со следниве одредби:

1) Договорните страни ќе го забранат следното однесување во секое време и во која било форма, со државни и јавни службеници на меѓународно, национално или локално ниво, политичка партија, партиски службеници, кандидати за јавна функција или директорска позиција, лице со функција или вработен во некоја од Договорните страни, без разлика дали во ова однесување се вклучени директно или индиректно, вклучително и преку трети лица, и тоа:

- Поткуп е понуда, ветување, давање, одобрување или прифаќање на било каква непотребна парична или друга предност, од или за кое било од лицата наведени погоре или за кој било друг, со цел да се добие или задржи деловна активност или друга несоодветна предност, во врска со доделување на договор за набавка, регулаторни дозволи, оданочување, царина, судска и законодавна постапка. Поткупот често вклучува:

1) враќање на дел од исплатеното од склучен договор, на владини или партиски службеници или вработени во другата договорна страна, нивни блиски роднини, пријатели или деловни партнери или

2) користење посредници, како што се агент, подизведување, консултанти или трети страни, за канализирање на исплати на владини или партиски службеници или на вработени во другата договорна страна, нивни роднини, пријатели или деловни партнери.

- Изнуда или барање нешто од интерес што се смета за барање мито, без разлика дали е поврзано или не со закана и ако барањето се одбие. Секоја страна ќе се спротивстави на било каков обид за изнуда или барање мито и се охрабрува да ги пријави ваквите обиди преку достапни формални или неформални механизми за известување, освен за таквото известување не се смета дека е контрапродуктивно на околностите.

- Тргување со влијание кое преставува нудење или барање да се оствари незаслужна предност, преку извршување неправилно, вистинско или претпоставено влијание, со цел да се добие од јавен службеник незаслужена предност за вистинскиот поттикнувач на делото или за кое било друго лице

- Перење на приходите од коруптивните практики кое преставува прикривање или камуфлирање на недозволено потекло, извор, локација, располагање, движење или сопственост на имот, знајќи дека таквиот имот е приход или кривично дело. „Корупција“ или „Коруптивни практики“ како што се користи во оваа клаузула за борба против корупцијата вклучува мито, изнуда или барање од интерес, тргување ос влијание и перење на средствата од приходи од овие практики.

2) Во однос на трети страни, предмет на контрола или утврдување на влијание на една страна, вклучително и неограничувајќи се на агенти, консултанти за развој на деловни активности, преставници на продажба, царински агенти, општи консулатнти, преговарачи, подизведувачи, франшери, адвокати, сметководители или слични посредници, постапувајќи во име на договорните страни во врска со маркетинг или продажба, договорање на договори, добивање

на лиценци, дозволи или други овластувања или какви било други активности што имаат корист од страната или како подизведувачи во синџирот на снабдување, договорните страни не треба да ги упатуваат, ниту да се ангажираат, ниту дека ќе толерираат впуштање во било какво дело на корупција, да не ги користат како канал за каква било коруптивна пракса ангажирајќи ги само во оној степен што е соодветен за редовно водење на деловната активност на договорната страна и да не им плаќаат повеќе од соодветна награда за нивните легитимно извршени услуги.

(2) Доколку Договорната страна како резултат на користењето на договорно обезбедена ревизија, доколку ја има, од сметководствените книги и финансиската евиденција на другата договорна страна или на друг начин донесе доказ дека втората страна учествувала во материјални или неколку повторени прекршувања на ставот (1), точките 1) и 2), таа соодветно ќе ја извести втората страна и ќе побара од таа страна да ги преземе потребните мерки за поправка во разумен рок и да ја информира за таквото дејство. Доколку втората страна не ги преземе неопходните мерки за поправка или ако таквите мерки за поправка не се можни таа може да се повика на одбрана со докажување дека во моментот кога се појавиле доказите за повреда, таа воспоставила соодветни антикорупциски превентивни мерки, како што е описано во членот 10 од правилата за борба против корупцијата на Интернационалната стопанска комора до 2011 година, прилагодени на нејзините посебни околности и способни да откриваат корупција и да промовираат култура на интегритет во нејзината организација. Доколку не се преземат мерки за поправки или според случајот одбраната не се повикува ефективно на ефективно остранување на повредите, првата договорна страна може по своја дискреција да одбере да го сuspendира или раскине договорот при што се подразбира дека за сите износи извршени до време на прекинот или раскинувањето на договорот ќе постојат како обврска за исплата колку што тоа го дозволуваат важечките закони и други позитивни прописи.

(3) Секој субјект без разлика дали е арбитражен суд или друго тело за одлучување на спорови, кое донесува одлука во согласност со одредбите за решавање на спор произлезен од овој договор, ќе има овластување да ги утврди последиците од договорот од какво било наводно непочитување на оваа антикорупциска клаузула на интернационалната стопанска комора.

## XI. ОБВРСКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВОСТА

### Член 15

(1) Договорните страни се согласни дека овој Договор и сите услови, податоци и информации поврзани со овој Договор се сметаат за доверливи информации и деловна тајна.

(2) Доверливите технички, финансиски и деловни информации во врска со овој Договор, се сите

оние кои во форма на усно откривање и/или документи, спецификации или други податоци се разменети меѓу Договорните страни за целта на овој Договор, без разлика дали тие се прикажани во електронска или хартиена печатена форма и кои се во сопственост на страната која ги открива информациите (во понатамошниот текст "Доверливи информации и деловна тајна").

(3) Страна која прима информации ќе: (а) ги чува доверливите информации и деловна тајна во

тајност и ќе обезбеди пристап до такви информации само на оние вработени кои (i) имаат потреба да знаат (ii) имаат склучено договор за доверливост и кои се разумно квалификувани за заштита на доверливи или класифицирани информации и ќе забрани нивно неовластено откривање, и (б) нема да открива доверливи информации и деловна тајна добиени согласно овој договор на било која трета страна, без претходно писмено одобрение од страната сопственик на информациите.

(4) Обврската на Договорните страни да ги сочува како доверливи информации и деловна тајнате како што е утврдено во овој Договор истекува пет (5) години по денот на објавување на специфичните доверливи информации и деловна тајна. Обврските за доверливост од овој договор ќе ги надминат роковите на траењето на овој Договор или било кое негово предвремено раскинување.

(5) Овој договор се однесува на доверливи информации и деловна тајна кои се откриени помеѓу ефективниот датум на стапување на сила на Договорот и пет (5) години потоа.

(6) Страната која ги примила доверливите информации и деловна тајна, ќе ги заштити откриените доверливи информации и деловна тајна со исто ниво на заштита каков што самата користи за да ги заштити своите доверливи информации и деловна тајна од слична природа, но во никој случај не помалку од разумен степен на грижа и заштита за спречување на неовластено користење, дистрибуирање, или објавување на доверливите информации и деловна тајна.

(7) Овој Договор не наметнува никаква обврска за Страната која ги примила доверливите информации и деловна тајна во однос на доверливите информации и деловна тајна кои: (а) биле законски во нејзино владение пред тие да ги прими од Страната сопственик на информациите (б) се или стануваат предмет на јавно знаење без вина на Страната која ги примила информациите; (в) се објавени од Страната сопственик на информациите на трети лица без обврска за доверливост од третите лица; (г) се објавени по налог од страна на надлежен суд при што се дава соодветно писмено известување до Страната сопственик на информациите пред таквото обелоденување за да и се овозможи на таа страна да бара налог за ограничување или исклучување на таквото откривање, или (д) се откриени од Страната која ги приела информациите со претходна писмена согласност од Страната која е сопственик на информациите.

(8) Секое прекршување или закана за прекршување на обврската за доверливост од несовесната договорна страна и дава право на другата страна да покрене соодветна судска постапка за надомест на предизвиканата штета.

(9) Сите материјали кои содржат доверливи информации и деловна тајна по основ на овој Договор, вклучувајќи, но без ограничување, сите копии (електронски и хартиени), како и извадоци од било кој вид, ќе бидат вратени или уништени по истекот на важноста, предвременото раскинување на овој Договор или на писмено барање на страната што објавува податоци заедно со гаранција на комплетноста на вратените и/или уништените предмети/материјали.

## XII. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

### Член 16

- (1) Носителот на набавката се обврзува дека при извршување на предметот на набавакта, со личните податоци ќе постапува во согласност со упатствата добиени од страна на договорниот орган, при што задолжително:
- Личните податоци во постапката на реализација на предметот на набавката ќе ги обработуваат единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци, почитувајќи ги начелата за заштита на личните податоци;
  - Ќе применува соодветни технички и организациони мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци на ниво кое е во согласност со прописите на заштитата на личните податоци;
  - Личните податоци кои ќе ги обработуваат во текот на реализацијата на овој договор за јавна набавка нема да ги откриваат на трети лица или објавуваат;
- (2) За податоците кои ќе ги обработуваат при реализација на овој договор за јавна набавка ќе обезбедат заштита од случајно, намерно или незаконско уништување или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, како и заштита при нивниот пренос од било какви незаконски облици на обработка.

## XIII. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 17

- (1) Договорот стапува на сила на денот на негово потпишување од страна на овластените потписници на двете договорни страни.
- (2) Договорот се склучува во времетраење од 24 (дваесетчетири) месеци сметано од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни, согласно потребите на договорниот орган или до целосна реализација на вредноста на договорот утврдена во членот 2 на овој Договор.

## XIV. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 18

Овој договор може да се раскине спогодбено со согласност на договорните страни.

### Член 19

- (1) Овој договор може да се раскине и еднострano од страна на договорниот орган со поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор, како и поради неквалитетно вршење на работите утврдени со Договорот.
- (2) Известувањето за раскинување на договорот задолжително се доставува во писмена форма.
- (3) Договорот се смета за раскинат со истекот на 30 (триесет) дена од приемот на известувањето за раскинување на договорот.

(4) Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на договорната казна, носителот на набавката ќе биде одговорен за надомест на евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

## XV. ВИША СИЛА

### Член 20

- (1) Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор заради виша сила.
- (2) Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови, и сл.).
- (3) Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.
- (4) Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.
- (5) За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.
- (6) Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.
- (7) По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

## XVI. ИЗВЕСТУВАЊА

### Член 21

Сите пораки, предупредувања или известувања помеѓу договорните страни ќе се сметаат валидно испратени доколку се доставени во писмена форма потпишана од овластените лица, на адресите наведени во овој Договор, до овластените и назначените контакт лица за реализација на договорот наведени наведени во Прилог бр.2 кон овој Договор. Страна која ја менува адресата е обврзана да и испрати на другата Страна писмо или напомена за деталите на новата адреса. Се до приемот на такво писмо или напомена, сите пораки, предупредувања или покани испретени на старата адреса ќе се сметаат за уредно доставени.

## XVII. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

### Член 22

Јазик на договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик. Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

## XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 23

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено, во писмена форма, со склучување анекс на договорот потписан од овластените лица на договорните страни.

### Член 24

Сите спорови кои ќе настанат во текот на работата, странките ќе се обидат да ги решат спогодбено, во спротивно ќе решава надлежниот суд во Скопје.

### Член 25

За сè што не е регулирано со овој договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

### Член 26

(1) Овој Договор претставува целина која ги вклучува следните Прилози кои се негов составен дел:

- ПРИЛОГ 1: ЛИСТА НА ЦЕНИ;
- ПРИЛОГ 2: НАЗИВ, АДРЕСИ И ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ.

(2) Овој договор е составен во 3 (три) еднообразни примероци од кои 2 (два) примерока за договорниот орган и 1 (еден) примерок за носителот на набавката.

Договорен орган:

Оперативно-техничка агенција Скопје

директор

Зоран Анѓеловски



Носител на набавка:

Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје,

управител

Горан Митровски



## ПРИЛОГ1 – ЛИСТА НА ЦЕНИ ЗА НАБАВКА НА ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ

### Листа на цени

Ред. Бр.	Опис	Коли чина	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5
1	IP базирана телефонска централа согласно описот во техничката спецификација	1	970.000,00	174.600,00

Договорен орган:

Оперативно-техничка агенција Скопје

директор

Зоран Ангеловски



Носител на набавка:

Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје,

управител

Горан Митревски



**ПРИЛОГ 2 – НАЗИВ, АДРЕСИ И ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ**

**ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН:**

Назив:	Оперативно-техничката агенција Скопје
Адреса за достава на фактури и писмена	ул. „Орце Николов“ број 48, поштенски факс 236, 1000 Скопје
Овластено лице на договорниот орган/потписник	директор
Назначено лице за административно-правни работи	Лаура Жута Телефон за контакт: 072828080 e-mail адреса: laura.zhuta@ota.mk Борче Размоски Телефон за контакт: 071399509 e-mail адреса: borce.razmoski@ota.mk
Назначено контакт лице за реализација на договорот	Фатмир Фејзули Телефон за контакт: 071341987 e-mail адреса: fatmir.fejzuli@ota.mk Арменд Дестани Телефон за контакт: 075223161 e-mail адреса: armend.destani@ota.mk

**ЗА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА:**

Назив:	Кабтел ДООЕЛ Скопје
Адреса за достава на фактури и писмена	ул. „Перо Наков“ бр.1 Управна зграда ЖАС/1-ви кат, 1000 Скопје
Овластено лице на носителот на набавката/потписник	Управител Горан Митрески
Назначено контакт лице за реализација на договорот	Александар Ивановски Телефон за контакт: 072 317-931 e-mail адреса: aleksandar.ivanovski@kabtel.com.mk

Договорен орган:

Оперативно-техничка агенција Скопје

директор

Зоран Ангеловски



Носител на набавка:

Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје,

управител

Горан Митрески

